

Децата-младинци се пожалија на насилството кое го трпат од старателите во дом-семејствата, но и на игнорантскиот однос на дел од вработените во центрите за социјална заштита, кои не им давале поддршка за надминување на проблемите.



Пишува: Милева ЛАЗОВА

тар", за кој подготвија претстава, начин на кој младинците сакаа да ги соопштат своите проблеми и потреби. Она што се виде на импровизираната сцена не беше само игра, туку нешто што реално им се случува на децата без родители.

РЕАЛНИ СИТУАЦИИ

"Форум театарот" се разликува од обичниот театар со тоа што публиката нема пасивна улога како набљудувач, туку има право во одреден момент од претставата, за кој ќе почувствува дека треба нешто да каже или да искоментира, слободно да се огласи и да ја прекине претставата, за да дебатира за непријатните и сосема деградирачки ситуации со кои се соочува оваа категорија деца. Ова е истражување на реалните ситуации пренесени до јавноста преку драмска изведба на дел од штитениците на домот "11 Октомври", кои веќе не живеат таму. Цел е не само да се промовираат нивните проблеми, туку за нив и да се дискутира, при што особено внимание ќе им се посвети на табу темите.

Преку овој "Форум театар" тие побараа од надлежните институции да водат поголема контрола во какви семејства се сместуваат децата без родители и да се погрижат за нивното сместување по

наполнети 18 години. Децата без родители и родителска грижа бараат од државата да го реши прашањето со нивното сместување откако ќе наполнат 18 години, но и да внимаваат во какви дом-семејства ги сместуваат оние кои се

Десеттина поранешни штитеници на Домот за деца без родители "11 Октомври" решиле да формираат ново здружение "За подобар живот", за сами да се обидат да си го подобрат животот. Сакаат сите добронамерни луѓе да им помогнат за тие сами да се грижат за својата иднина, која макотрпно ја градат без помош на родителите.

на возраст до 18 години, со оглед на негативните искуства кои некои од нив ги имале. Напуштањето на дом-семејството е критичен период за секој младинец, затоа што иако претходната Влада се обиде да им обезбеди станови, тие сепак се соочуваат со многу проблеми. Директорот на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи од Скопје, Драгче Радичевски, ги поддржа нивните барања.

"Моментно во педесеттина дом-семејства се сместени осумдесеттина деца.

ДО КОГА ДРЖАВАТА ЌЕ БИДЕ "ГЛУВА" ЗА ЗАБОРАВЕНИТЕ ДЕЦА?

Во рамките на завршниот дел од проектот "Психосоцијална и едукациона поддршка на децата без родители по напуштањето на домовите и дом-семејствата", организиран преку Првата детска амбасада во светот "Меѓаши", преку "Форум театар" децата без родители им се обратија на надлежните институции, посочувајќи ги проблемите со кои се соочуваат во својот живот, со акцент на оние кои ги имаат во дом-семејствата. Проектот траеше 11 месеци, период во кој овие младинци се едуцираа, се реализираа работилници за психосоцијална поддршка, четири семинари од кој последниот беше "Форум театар".



Првата детска амбасада "Меѓаши" не планира да менува многу нешто, но е добар мост за интересите и за потребите на оваа категорија деца да ги артикулира до државните институции кои не се амнестирани од одговорноста, посочува директорот Драги Змијанац.

ТЕЛИ ПРОГОВОРИЈА

Избираме семејства за кои сметаме дека се соодветни но, за жал, тоа секогаш не е така. Немаме доволен број семејства кои сакаат да чуваат вакви деца, а оние кои се пријавуваат се семејства кои имаат потреба од пари, односно кои

ДРЖАВЕН ПРОБЛЕМ

Во врска со решавањето на проблемот со сместувањето на децата по 18-тата година, директорот Радичевски објасни дека тоа прашање е законски регулирано и оти за нив државата изнајмува станови во кои сместува по четири деца, а за нив плаќа кирија и ги подмирува сметките за комуналии.

"Со Правилникот од 21 јули, кој го донесе Министерството за труд и социјална политика, децата кои се вработени треба да плаќаат половина од износот за комуналии. Многу е тешко во ист стан да сместите деца со различен ментален склоп. Можеби би било попатетно на оние деца кои сакаат самостојно да се снаоѓаат да им се даваат по 3.000 денари за кирија и за комуналии, а сами да си избираат со кого ќе го делат станот за да нема расправи меѓу нив. Децата примаат и социјална помош во висина од 25 проценти од просечната плата, а оние кои се школуваат околу 35 проценти од неа", објасни Радичевски.

Но, од друга страна, пак, иако државата им обезбеди станови, сепак децата се прашуваат како да преживеат без ра-

бота и со социјална помош од само 3.000 денари, при што се оставени сами да се соочуваат со животните проблеми.

Триесеттина деца, кои поради полнолетност веќе не можат да престојуваат во Домот за деца без родители, живеат во седумте стана кои досега ги обезбедила државата. Во нив имаат право да престојуваат до наполнети 26 години. Некои сега заговараат таа граница да се намали за три години. Во становите живеат по четири-пет поранешни штитеници, а малкумина од нив нашле некаква работа во трговските фирми.



немаат друга егзистенција, бидејќи за секое дете тие добиваат по 5.000 денари", истакна директорот Радичевски.

Тој кажа дека секогаш немаат на располагање друго дом-семејство за да се тргне детето од она во кое трпи насилство, додавајќи дека се преземаат мерки таквите проблеми да се решат.



Success is question of choice!



www.marili.com.mk

e-mail:marili@marili.com.mk

MARKETING & PUBLISHING AGENCY

blvd. Goca Delcev, 11 DTC Mavrovska, Skopje, Macedonia; phone/fax ++ 389 2 3128 155